

До Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
(имател на информацијата)

Б А Р А Њ Е
за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08, бр.6/10 и бр.42/14), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

- Колку изнесува бруто и нето платата на сегашниот и поранешниот претседател на Република Македонија?
- Колку изнесува бруто и нето платата на секој од актуелните министри во Владата на Република Македонија? (заклучно со датумот на достава на барањето)
- Дали има промени во платите на претседателот и на министрите во последните пет години?

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- ☒ в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго

Начин на доставување на информацијата:

- ☒ а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- ☒ г) е-маил
- д) друго

Барател на информацијата:

Жаклина Хаџи-Зафирова,
„11 Октомври бр.30/1-1-2
1000 Скопје
Мејл: scoop.macedonia@gmail.com

Во Скопје

Датум: 17.09.2015 година

Приемно-ф	17-09-2015
Организација	
03	5764/1





Република Македонија
Влада на Република Македонија

Служба за општи и заеднички работи

До
Жаклина Хаџи-Зафирова
ул. „11 Октомври“ бр.30/1-1-2
Скопје

Предмет: Известување со доставување на Решение
Број 03-5762/2, од 29.09.2015 година
Врска: Ваше барање од 17.09.2015 година

Влада на Република
Македонија
**Служба за општи и
заеднички работи**

Кузман Јосифовски Питу бр.17,
ТЦ Скопјанка, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел.: (02) 2466-077
Факс: (02) 2465-104

Бр. 03-5762/3
од 10-09-2015 год.

Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, го разгледа Вашето барање за пристап до информации од јавен карактер, со кое барате од Службата да ви бидат одговорени неколку прашања кои се однесуваат на бруто и нето платите на сегашниот и поранешниот претседател на Република Македонија и на сите актуелни министри во Владата на Република Македонија.

Постапувајќи по вашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, Службата донесе Решение со кое го одбива предметното барање, согласно член 6, став 1, алинеја 2, од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 86/08, 6/10 и 42/14) кое Ви го доставуваме во прилог на овој допис.

Со почит,

Прилог:

Решение бр.03-5762/2 - оригинал

Служба за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија
ДИРЕКТОР

д-р Васе Доневски

Подготвил: Виолета Димовска
Одобрил: Тинка Китеска





Република Македонија
Влада на Република Македонија

Служба за општи и заеднички работи

Влада на Република
Македонија

**Служба за општи и
заеднички работи**

Кузман Јосифовски Питу бр.17,

ТЦ Скопјанка, 1000 Скопје

Република Македонија

Тел.: (02) 2466-077

Факс: (02) 2466-104

Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, постапувајќи по Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер, поднесено од барателот на информацијата Центар за истражувачко новинарство СКУП - Македонија, претставувано од Жаклина Хаџи-Зафирова од Скопје, врз основа на член 20 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/06, 86/08, 6/10 и 42/14), го донесе следното:

Бр. 03-5762/2

од 29-09-2015 г.

РЕШЕНИЕ

Барањето на барателот Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија, претставувано од Жаклина Хаџи-Зафирова од Скопје, за слободен пристап до информации од јавен карактер, примено во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, под број 03-5762/1, од 17.09.2015 година, **СЕ ОДБИВА.**

Образложение

До Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, од страна на барателот Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија, од Скопје беше поднесено барање за пристап до информации од јавен карактер, а со кое наведеното лице бара информација по следните прашања:

- колку изнесува бруто и нето платата на сегашниот и поранешниот претседател на Република Македонија;
- колку изнесува бруто и нето платата на секој од актуелните министри во Владата на Република Македонија, заклучно со датумот на достава на барањето;
- дали има промени во платите на претседателот и на министрите во последните пет години.

Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија го разгледа поднесеното барање на



Република Македонија
Влада на Република Македонија

Служба за општи и заеднички работи

подносителот, при што одлучи истото да го одбие поради следните причини:

Согласно член 6 став 1 алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер имателите на информации можат да одбијат барање за пристап до информација во согласност со закон, ако информацијата се однесува на личен податок чие откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци. Бараниот податок колку е бруто и нето платата на претседателот на Република Македонија, на поранешниот претседател и на секој од актуелните министри во Владата на Република Македонија, подразбира да се изврши увид и контрола во месечните исплатни листи, за да се дојде до месечните износи (нето и бруто), што навлегува во приватноста и во личните податоци за секој од наведените функционери.

Во делот од барањето за податоци кои се однесуваат на промените во платите на функционерите во последните пет години, барањето се одбива поради тоа што не е во согласност со член 3, став 1, алинеја 2, каде што е дефинирано што претставува информација од јавен карактер.

Имено информацијата за да биде од јавен карактер треба да е создадена во која било форма и имателот треба да располага со неа во моментот на поднесување на барањето за пристап. Службата согласно своите надлежности, нема создадено и не располага со информација која во себе опфаќа пресметка на плата (нето и бруто) за период од пет години, по месеци. Поради горенаведеното Службата одлучи дека нема услови за објавување на бараната информација, поради што согласно член 6 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на истото до Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.



Република Македонија
Влада на Република Македонија

Служба за општи и заеднички работи

Служба за општи и заеднички работи
на Владата на Република Македонија

Подготвил: Виолета Димовска
Контролирал: Тинка Китеска

Доставено до :

- Архива
- Одделение за нормативно правни работи
- Барател на информацијата
- Жаклина Хаци-Зафирова -

ДИРЕКТОР,
д-р Ваге Доневски



Скуп Македонија

ДО: Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

Согласно член 28 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ја поднесувам следнава:

Предмет:

ЖАЛБА

подносител:

Жаклина Хаџи-Зафирова,
Ул. „11 Октомври“, бр.30,1-1-2, 1000 Скопје
scoop.macedonia@gmail.com

(назив, име и презиме, адреса, тел., фах, е-маил на барателот на информацијата)

жалбена основа:

На ден 17.09.2015 година поднесов Барање за пристап до информации од јавен карактер до Службата за општи и заеднички работи на Владата (СОЗР). Имено, во Барањето кое во СОЗР е заведено под број 03-5762/1 ја побарав следната Информација:

„Колку изнесува бруто и нето платата на сегашниот и поранешниот претседател на Република Македонија?

-Колку изнесува бруто и нето платата на секој од актуелните министри во Владата на Република Македонија? (заклучно со датумот на достава на барањето)

-Дали има промени во платите на претседателот и на министрите во последните пет години?“

Дванаесет дена подоцна, поточно на 29.09.2015 година добив писмен одговор од Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија дека Барањето се одбива.

Во одговорот од Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (СОЗР), насловено како Известување со доставување Решение заведено под број 03-5762/2, (кој, заедно со Барањето ви го приложувам скениран), Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се повикува на член 6, став 1, алинеја 2 од Законот за слободен

пристап до информации од јавен карактер. Имено, во членот се наведува дека имателите на информации можат да одбијат барање за пристап до информација во согласност со закон, ако информацијата се однесува на личен податок чие откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци. Потоа, во истиот документ кој го добив од СОЗР се наведува: „Бараниот податок колку е бруто и нето платата на претседателот на Република Македонија, на поранешниот претседател и на секој од актуелните министри во Владата на Република Македонија подразбира да се изврши увид и контрола во месечните исплатни листи, за да се дојде до месечните износи (нето и бруто), што навлегува во приватноста и во личните податоци за секој од наведените функционери“. Исто така, СОЗР ме извести дека се одбива и моето барање за информација за промена на платите во последните пет години, повикувајќи се на член 3, став 1, алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. При тоа Службата за општи и заеднички работи тврди дека не располага со информација за промена на платите на гореспоменатите функционери за претходните пет години.

Сметам дека овој одговор од службата не е издржан бидејќи во моето Барање, како што може да се види од скенираниот документ немам наведено дека барам увид и како што се вели, „контрола“ во месечните исплатни листи. Во Барањето наведов дека барам фотокопија за исплатените средства на овие функционери, што Службата можела да ми ја приложи како збирна информација, како што впрочем, постапуваат и другите институции.

Одговорот на СОЗР дека со откривањето на бараните информации би значело повреда на заштитата на личните податоци е во спротивност со Членот 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, каде се вели следното: „Со овој закон се обезбедува јавност и отвореност во работењето на имателите на информации и им се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер,. Во истиот Член 2 се наведува и дека „Имателите на информации за својата работа се должни да овозможат информираност на јавноста“. Додека, во Членот 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, имателите на информации се дефинирани, а тие се: органите на државната власт и други установи и институции утврдени со закон, органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, јавните установи и служби, јавните претпријатија и правни и физички лица кои вршат јавни овластувања и дејности од јавен интерес утврдени со закон. Со оглед на наведеното, а и земајќи ја предвид функцијата на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија која врши сметководство-финансиски работи за потребите на Владата, министерствата, како и други државни институции, како што е објавено во „Службен Весник“ бр.37 (<http://www.slvesnik.com.mk/Issues/E740C37ED2A89F43A47B0CBFB73FE129.pdf>) ,

како и други државни институции, како што е објавено во „Службен Весник“ бр.37 (<http://www.slvesnik.com.mk/Issues/E740C37ED2A89F43A47B0CBFB73FE129.pdf>) , сметам дека работата на Службата за општи и заеднички работи треба да биде јавна, посебно и поради фактот што оваа институција е буџетска и се финансира со парите од граѓаните, исто како што е случај и со функционерите, кои, исто така, се финансираат со буџетски средства кои доаѓаат од граѓаните.

Во оваа прилика сакам да ја запознаам Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер дека пред да ги добијам писмените известувања за сите мои три Барања (за кои ви праќам Жалби) добив одговор од Службата за општи и заеднички работи по мејл, каде во врска со моите барања ме упатуваат до други институции бидејќи тие се прогласуваат за ненадлежни што е во директна спротивност со Членот 18, според кој, ако се ненадлежни како институција тогаш се должни да го препратат моето Барање до надлежни институции. Мејлот воедно ви го препраќам за увид како дополнително на мојата Жалба.

(податоци за имателот на информацијата, причините поради кои барателот не ја добил информацијата, број на решение со кое имателот го одбил барањето, или доказ за пропуштен рок од имателот)

(Правна поука: Против решението на Комисијата може да се поднесе тужба за поведување управен спор до надлежниот суд)

Во Скопје



Датум:30.09.2015 год.

(с.р. потпис на жалителот)

201	240017000705417	450
255	03.09.2015	2,678
GRUEVSKI NIKOLA	AVGUST 2015	267,55

REDOVNO VREME DEN	152	407,14	108.931	BRUTO PLATA:	133.039
DRAVEN PRAZNIK	16	42,86	11.466	ZDRAV.OSIG. 7,30%	9.712
				PENZ.INV.OS.18,00%	23.947
				VRABOTUVANE 1,20%	1.596
				PROF.ZABOL. ,50%	665
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	8.980
				NETO PLATA	88.139

VKUPNO:	168	450,00	120.397
MINAT TRUD 10,500 %			12.642

168	450,00	133.039	****88.139
-----	--------	---------	------------

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

No selection active.

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200002745653765	370
3983			03.09.2015	2,202
MICKOVSKI GORAN			AVGUST 2015	267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:	99.984
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%	7.299
			PENZ.INV.OS.18,00%	17.997
			VRABOTUVAVE 1,20%	1.200
			PROF.ZABOL. ,50%	500
			DAN.OSLOBOD.	7.320
			PERS.DANOK 10,00%	6.567
			NETO PLATA	66.421
VKUPNO:	168	370,00	98.994	
MINAT TRUD 1,000 %			990	

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210500005354158		370
2104			03.09.2015		2,202
TODOROV NIKOLA			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		103.449
DRA@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.552
			PENZ.INV.OS.18,00%		18.621
			VRABOTUVAWE 1,20%		1.241
			PROF.ZABOL. ,50%		517
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		6.820
			NETO PLATA		68.698
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 4,500 %			4.455		

Buffer: PRESLIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210501563826774		370
3048			03.09.2015		2,202
SPASOV DIME			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		103.449
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.552
			PENZ.INV.OS.18,00%		18.621
			VRABOTUVAVE 1,20%		1.241
			PROF.ZABOL. ,50%		517
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		6.820
			NETO PLATA		68.698
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 4,500 %			4.455		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210501645899832		370
2262			03.09.2015		2,202
PAVLESKI BILL			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566	BRUTO PLATA:	101.469
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428	ZDRAV.OSIG. 7,30%	7.407
				PENZ.INV.OS.18,00%	18.264
				VRABOTUVAVE 1,20%	1.218
				PROF.ZABOL. ,50%	507
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	6.675
				NETO PLATA	67.398
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 2,500 %			2.475		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			270700002530388		370
1169			03.09.2015		2,202
IVANOVSKI IVO			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		103.449
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.552
			PENZ.INV.OS.18,00%		18.621
			VRABOTUVAWE 1,20%		1.241
			PROF.ZABOL. ,50%		517
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		6.820
			NETO PLATA		68.698
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 4,500 %			4.455		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200002536665034		370
3981			03.09.2015		2,202
[ABANI QIRIM			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		104.439
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.624
			PENZ.INV.OS.18,00%		18.799
			VRABOTUVAVE 1,20%		1.253
			PROF.ZABOL. ,50%		522
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		6.892
			NETO PLATA		69.349
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 5,500 %			5.445		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210501557849052		370
1156			03.09.2015		2,202
SAMAK VELE			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		106.914
DRA@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.805
			PENZ.INV.OS.18,00%		19.245
			VRABOTUVAVE 1,20%		1.283
			PROF.ZABOL. ,50%		535
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		7.073
			NETO PLATA		70.973
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 8,000 %			7.920		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201		300007007731474	370
3984		03.09.2015	2,202
JOLEVSKI ZORAN		AVGUST 2015	267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%
			PENZ.INV.OS.18,00%
			VRABOTUVAVE 1,20%
			PROF.ZABOL. ,50%
			DAN.OSLOBOD.
			PERS.DANOK 10,00%
			NETO PLATA
VKUPNO:	168	370,00	98.994
MINAT TRUD 12,500 %			12.374

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210501569723016		370
3978			03.09.2015		2,202
IZAIRI NURHAN			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		108.893
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.949
			PENZ.INV.OS.18,00%		19.601
			VRABOTUVAWE 1,20%		1.307
			PROF.ZABOL. ,50%		544
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		7.217
			NETO PLATA		72.275
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 10,000 %			9.899		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210501626302243		370
2081			03.09.2015		2,202
MUSTAFA NE@DET			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566	BRUTO PLATA:	108.398
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428	ZDRAV.OSIG. 7,30%	7.913
				PENZ.INV.OS.18,00%	19.512
				VRABOTUVAWE 1,20%	1.301
				PROF.ZABOL. ,50%	542
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	7.181
				NETO PLATA	71.949
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 9,500 %			9.404		
			POTRO[UVA^KI KRED	23.673	

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			250016000199290		370
3088			03.09.2015		2,202
^AKO FURKAN			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		99.984
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.299
			PENZ.INV.OS.18,00%		17.997
			VRABOTUVAVE 1,20%		1.200
			PROF.ZABOL. ,50%		500
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		6.567
			NETO PLATA		66.421
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 1,000 %			990		
			POTRO[UVA^KI KRED		8.076

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			300007059631712		370
3980			03.09.2015		2,202
NEZIRI BEKIM			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566	BRUTO PLATA:	102.459
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428	ZDRAV.OSIG. 7,30%	7.480
				PENZ.INV.OS.18,00%	18.443
				VRABOTUVAVE 1,20%	1.230
				PROF.ZABOL. ,50%	512
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	6.747
				NETO PLATA	68.047
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 3,500 %			3.465		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210501671557205		370
2084			03.09.2015		2,202
ADEMI ABDILA] IM			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566	BRUTO PLATA:	105.429
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428	ZDRAV.OSIG. 7,30%	7.696
				PENZ.INV.OS.18,00%	18.977
				VRABOTUVAWE 1,20%	1.265
				PROF.ZABOL. ,50%	527
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	6.964
				NETO PLATA	70.000
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 6,500 %			6.435		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200002471976316		370
4184			03.09.2015		2,202
MISAJLOVSKI VLADO			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566	BRUTO PLATA:	102.459
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428	ZDRAV.OSIG. 7,30%	7.480
				PENZ.INV.OS.18,00%	18.443
				VRABOTUVAWE 1,20%	1.230
				PROF.ZABOL. ,50%	512
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	6.747
				NETO PLATA	68.047
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 3,500 %			3.465		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210501570405702		370
4300			03.09.2015		2,202
^AVKOV MITKO			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		141.958
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		10.363
			PENZ.INV.OS.18,00%		25.552
			VRABOTUVAVE 1,20%		1.703
			PROF.ZABOL. ,50%		710
			PIO OD BEN.S 6,00%		8.517
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		9.631
			NETO PLATA		93.999
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 19,500 %			19.304		
STIMUL 20,00%			23.660		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			210501556304618		370
3985			03.09.2015		2,202
FIDA VISAR			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		103.449
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.552
			PENZ.INV.OS.18,00%		18.621
			VRABOTUVAWE 1,20%		1.241
			PROF.ZABOL. ,50%		517
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		6.820
			NETO PLATA		68.698
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 4,500 %			4.455		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200001014522410		370
2265			03.09.2015		2,202
POPOSKI NIKOLA			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		101.469
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.407
			PENZ.INV.OS.18,00%		18.264
			VRABOTUVAWE 1,20%		1.218
			PROF.ZABOL. ,50%		507
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		6.675
			NETO PLATA		67.398
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 2,500 %			2.475		

Buffer: PRESLIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			320500000908774		370
3982			03.09.2015		2,202
CVETKOV MIHAIL			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		116.318
DRAVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		8.491
			PENZ.INV.OS.18,00%		20.937
			VRABOTUVAWE 1,20%		1.396
			PROF.ZABOL. ,50%		582
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		7.759
			NETO PLATA		77.153
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 17,500 %			17.324		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200002599238764		370
3049			03.09.2015		2,202
NAUMOFF XERRI			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566	BRUTO PLATA:	100.479
DR@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428	ZDRAV.OSIG. 7,30%	7.335
				PENZ.INV.OS.18,00%	18.086
				VRABOTUVAWE 1,20%	1.206
				PROF.ZABOL. ,50%	502
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	6.603
				NETO PLATA	66.747
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 1,500 %			1.485		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200001356642186		370
3979			03.09.2015		2,202
JA [ARI ADNAN			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566 BRUTO PLATA:		107.408
DRA@AVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428 ZDRAV.OSIG. 7,30%		7.841
			PENZ.INV.OS.18,00%		19.333
			VRABOTUVAVE 1,20%		1.289
			PROF.ZABOL. ,50%		537
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		7.109
			NETO PLATA		71.299
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 8,500 %			8.414		

Buffer: PRESLIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200001406331018		370
2078			03.09.2015		2,202
KAN^ESKA-MILEVSKA ELIZABETA			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	334,76	89.566	BRUTO PLATA:	105.429
DRAVEN PRAZNIK	16	35,24	9.428	ZDRAV.OSIG. 7,30%	7.696
				PENZ.INV.OS.18,00%	18.977
				VRABOTUVAWE 1,20%	1.265
				PROF.ZABOL. ,50%	527
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	6.964
				NETO PLATA	70.000
VKUPNO:	168	370,00	98.994		
MINAT TRUD 6,500 %			6.435		

Buffer: PRESLIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200001854712742		400
2103			03.09.2015		2,380
PE[EVSKI VLADIMIR			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	361,90	96.828 BRUTO PLATA:		117.187
DR@AVEN PRAZNIK	16	38,10	10.192 ZDRAV.OSIG. 7,30%		8.555
			PENZ.INV.OS.18,00%		21.094
			VRABOTUVAVE 1,20%		1.406
			PROF.ZABOL. ,50%		586
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		7.823
			NETO PLATA		77.723
VKUPNO:	168	400,00	107.020		
MINAT TRUD 9,500 %			10.167		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			200000298854858		400
663			03.09.2015		2,380
BESIMI FATMIR			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	361,90	96.828 BRUTO PLATA:		114.511
DR@AVEN PRAZNIK	16	38,10	10.192 ZDRAV.OSIG. 7,30%		8.359
			PENZ.INV.OS.18,00%		20.612
			VRABOTUVAWE 1,20%		1.374
			PROF.ZABOL. ,50%		573
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		7.627
			NETO PLATA		75.966
VKUPNO:	168	400,00	107.020		
MINAT TRUD 7,000 %			7.491		

Buffer: PRES LIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			250001000178460		400
1152			03.09.2015		2,380
STAVRESKI ZORAN			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	361,90	96.828	BRUTO PLATA:	119.862
DRAVEN PRAZNIK	16	38,10	10.192	ZDRAV.OSIG. 7,30%	8.750
				PENZ.INV.OS.18,00%	21.575
				VRABOTUVAWE 1,20%	1.438
				PROF.ZABOL. ,50%	599
				DAN.OSLOBOD.	7.320
				PERS.DANOK 10,00%	8.018
				NETO PLATA	79.482
VKUPNO:	168	400,00	107.020		
MINAT TRUD 12,000 %			12.842		

Buffer: PRESLIS.DAT

| Write | Insert | Forward

VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

201			300007084069116		400
581			03.09.2015		2,380
XAFERI MUSA			AVGUST 2015		267,55
REDOVNO VREME DEN	152	361,90	96.828 BRUTO PLATA:		113.441
DR@AVEN PRAZNIK	16	38,10	10.192 ZDRAV.OSIG. 7,30%		8.281
			PENZ.INV.OS.18,00%		20.419
			VRABOTUVAVE 1,20%		1.361
			PROF.ZABOL. ,50%		567
			DAN.OSLOBOD.		7.320
			PERS.DANOK 10,00%		7.549
			NETO PLATA		75.264
VKUPENO:	168	400,00	107.020		
MINAT TRUD 6,000 %			6.421		

Buffer: PRESLIS.DAT

| Write | Insert | Forward